

С О О П Ш Т Е Н И Е

за учениците од прва, втора и трета година

- ❖ **Наставната година** за учениците од I, II и III година ќе заврши на **10.06.2020** година (среда), преку далечинско учење, односно учење од дома, со примена на средствата за електронска комуникација. (Согласно член 2-а од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба – „Сл.весник на РСМ“ број 116/20).
- ❖ **Успехот** на учениците ќе се соопшти на **12.06.2020** година (петок) во договор со раководителите на паралелките.
- **Подготвителна настава**, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување, учениците ќе имаат во периодот од **12 јуни до 19 јуни 2020 година** и од **10 август до 14 август 2020 година** (за августовскиот испитен рок).
- ❖ **Термините и начинот** за реализација на подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците по предмети, ќе се добијат од веб страната на училиштето, огласната табла во училиштето и преку информација од раководителот на паралелката.
- ❖ **Пријавувањето** на поправните испити и испитите на годината ќе се изврши на **15 јуни 2020** година.
- ❖ **Полагањето** на поправните испити и испитите на годината ќе се одржи на **22 и 23 јуни 2020** година.
- ❖ **Распоред** по предмети ќе има објавено на веб страната на училиштето – www.dobridaskalov.edu.mk.
- ❖ **Резултатите** од поправните испити и испитите на годината ќе се соопштат на **24 јуни 2020** година.
- ❖ **Доделувањето на Свидетелствата** ќе биде утврдено дополнително, по добиени насоки од МОН и во договор со раководителите на паралелките.
- ❖ **За запишување на учениците** во наредна учебна година, детални информации за терминот и начинот, како и потребни документи, учениците ќе добијат од раководителите на паралелките.
- ❖ **Други дополнителни информации** можете да добиете од раководителите на паралелките, предметните наставници и стручната служба.

Останете во добро здравје!